



СПИНАЛНА ХИРУРГИЈА

ЈЗУ Клиничка Болница Штип

Едукација на Ортопедска Клиника,
Универзитетски Клинички Центар Љубљана, 23 ноември – 19 декември 2015 година
Д-р Даница Дончовска, специјалист по ортопедија

Датум на презентација: 30.12.2015



Ортопедска клиника Љубљана



- Оддел А - ендопротетика
- Оддел В – ендопротетика и тумори
- Оддел С – спортски повреди, артроскопија и ендопротетика
- **Оддел за спинална хирургија**
- Оддел за детска ортопедија

4000 пациенти годишно

4 оперативни сали, во кои се извршуваат околу
3600 интервенции годишно



Оддел за спинална хирургија – заболувања кои се третираат:


- Hernia disci
- Дегенеративно заболување на дискусот
- Спинална стеноза
- Нестабилности на рбетниот столб, дегенеративни сколиози
- Сагитален дисбаланс
- Инфекции на рбетен столб
- Примарни и метастатски тумори на рбет
- Сколиози – примарни, невромускулни
- Остеопоротични вертебрални фрактури





Оддел за спинална хирургија — интервенции

Околу 700 интервенции годишно



- Хемиламинектомии, фораминомии, микродиссектомии, декомпресии



- Ендопротетска замена на дискуси


- Транспедикуларна фиксација на сите сегменти

- Спинална фузија – ТЛИФ, ПЛИФ, АЛИФ

- Предни пристапи за патологијата на рбетниот столб

- Предни и задни пристапи за третман на сколиози

- Вертебропластика





Придобивки – научени лекции

- Опсежни познавања за дијагностичките и терапевтски протоколи за заболувањата на рбетниот столб
- Тренинг за самостојно вршење на интервенции како:
декомпресии, дисцкетомии, локални спинални инфилтрации
- Основен тренинг за интервенции од типот на спинални фузии, вертебропластика, хирургија на вратниот сегмент
- Значајни сознанија за организација на работата на одделот, постоперативната нега како и работата на операционите сали
- Поврзување со колеги со можности за понатамошна соработка на стручен и научен план





Заклучоци/Научени лекции

Потребно е:

- Набавка на инструменти за микродиссектомија и декомпресија, основни потрошни материјали од типот на вазостиптици и сл., за непречено и безбедно извршување на овие интервенции
- Потребно е подобрување на условите во операционата сала на одделот за Ортопедија во ЈЗУ Клиничка Болница Штип, со што би се намалил ризикот од инфекции и би се зголемила безбедноста за пациентите
- Потребни се јасни протоколи за пред и постоперативна нега на пациентите со прецизно дефинирани должности на целиот медицински и помошен персонал
- Набавка на импланти за спинални фузии



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

